

## КАЛАШЊИКОВ, КАЛАШЊИКОВ, КАЛАШЊИКОВ...

**Д**одека се крчка Изборниот законик, кој треба да нè вивне до небото, или да нè доведе во заблуда дека ќе имаме фер и демократски парламентарни избори во 2006 година, на маргините од општествените, политичко-кабинетски дворски игри, се провлекуваат информациите за местото и за улогата на Државната изборна комисија, која по обичај го јаде стапот за лошите спроведени избори.

Во овој петнаесетгодишен период од парламентарниот демократски плурализам во Република Македонија предефилираа разноразни претседатели и имиња на ДИК. Во тој процес, одредени личности, од магаре се качија на коњ додека, пак, други кои се замислуваа дека "го фатиле Бога за брада", по заслу-



СОСТАВОТ НА ДИК ОД 2002 ГОДИНА

■ Пишува:  
Кокан СТОЈЧЕВ

# КОЛКУ Е "СЛАТКА ФОТЕЛЈАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДИК"?

га се овенчаа со титули и дебели конта. Оттаму се наметнува прашањето дали всушност сме имале демократски избори? Одговорот е јасен. Но, сепак сè уште заинтригира улогата на претседателот на ДИК и работата на другите членови. Дали и на крај ќе им дојде памет, или луѓето всушност биле спречени да си ја извршуваат законската задача, која била попречувана со разни методи на притисок и со привлечни понуди за повишоки функции?

### МЕТОДОТ НА СТРАВ

Дали за време на изборите претседателот на Државната изборна комисија имал можност да биде "и бог и батина"?

Дали претседателот на ДИК седел со скрстени раце, иако биле воочени неправилности

**Неколкуче "бивши или довчерашни претседатели", кои ја почувствуваа жешката фотелја, а сега мирно се укотвени, ни навестуваат дека системот на државата, кој за време на изборите мора да е во константно раздвижување, не функционираше. Значи, ниту МВР имало капацитети навреме да интервенира во спречувањето на инцидентите во избирачките места, а уште повеќе македонското правосудство се занимавало на вистински начин по пристигнатите жалби за групно гласање, кршење на гласачки кутии, неотворени избирачки места итн.**

**Никола Коневски, Петар Најденов, Лилјана Ристова-Ингилизова, Јосиф Луковски, Мирјана Лазарова-Трајковска и Стево Пендаровски се досегашните претседатели на ДИК.**

при спроведувањето на изборите?

Дали "поглавицата" на ДИК поседувал законски механизми за да може да интервенира во спречувањето на нередовностите во изборите?

Во овој момент, одговорот на круцијални прашања не го бараа политичките партии, бидејќи постојано се занимаваа со законската регулатива.

Неколкуче "бивши или довчерашни претседатели", кои ја почувствуваа жешката фотелја, а сега мирно се укотвени, ни навестуваат дека системот на државата, кој за време на изборите мора да е во константно раздвижување, не функционираше. Значи, ниту МВР имало капацитети навреме да интервенира во спречувањето на инцидентите во избирачките места, а уште помалку македонското

правосудство на вистински начин се занимавало по пристигнатите жалби за групно гласање, кршење на гласачки кутии, неотворени избирачки места итн. Карактеристичен пример за ова е извештајот од едно избирачко место во Општина Зајас, каде сите, 100 процентно, гласале за ДУИ, иако објективно тоа не било можно, а при тоа имало сериозни забелешки во спроведувањето на изборите. Имено, претставникот на ДПА го потпишал извештајот под притисок на калашников. Втор пример е судењето против осомничениот за убиството во Кондово, кој како случај се провлекува цели шест години во правосудството, а и за него имало 12 очевидци.

Згора на тоа, за "слагвортот" биде уште поголем, односно шлагот на тортата да биде посладок, наместо да се подигнува рејтингот, директните партиски притисоци придонесувале за покачување на крвниот притисок кај членовите на ДИК. Тоа значи дека товарот го споделувале сите членови на Комисијата, но маката му била

оставена на... лекарот кој наводно му го спуштал крвниот притисок на дотичниот претседател.

Затоа се прашуваме, кој ја мати водата? Кој на "неродениот Петко" му крои капа? Ако длабоко се анализираат сите последни потфати на власта, а уште повеќе на опозицијата, балансот меѓу стравот од лажирање на изборите и односот на владејачката гарнитура кон паролата "колку е слатка фотелјата", не е постигнат. Сè се сведува на методот страв, кој и непријателите и победниците ги чува на дистанца.

Во тој контекст, за сега никој не го открива името на идниот претседател на ДИК, кој треба да ја исправи "кривата Дрина". Всушност, и претседателот да го даде опозицијата, тоа не претставува доволна гаранција за спроведување фер и демократски избори. Зошто? Во овој момент, според проценките на поранешните први луѓе на ДИК, од практична пригода не е можно да се направи сериозна култивизација на државната администрација (30.000), која патем мора да

научи да пишува извештаи, да знае како да реагира кога ќе биде под притисок итн. Имено, времето ја гази оваа иницијатива, а при тоа недостасува главната алка од синџирот на ДИК, кој треба заедно со членовите на Комисијата да донесет многу подзаконски упатства и објаснувања за спроведувањето на изборите.

## МАНИПУЛАЦИЈА И ОМАЛОВАЖУВАЊЕ

Во меѓувреме, треба да се истакне дека главен проблем се обрасците за истакнување на кандидатските листи, во чиј метеж досега најмногу се снаоѓаа претставниците на политичките партии, кои го застапуваа нивниот интерес и истовремено ја контролираа работата во избирачките одбори. Ако на ова се надоврзат однесувањата на судите, чија инволвираност во изборниот процес е дискутабилна и за власта и за опозицијата, кои често биле подложни на малтретирање, манипулација и омаловажување, како во примерот со судијата кој беше член на изби-

рачката комисија во Тетово, при што никој не го "шишаше", а го омаловажуваа и ДПА и ДУИ, тогаш сè личи на турлитава.

Иницијативите за поставување 3.000 видеокамери во избирачките места не им одговараат ниту на власта, а ниту на опозицијата. Тој доказ за немирите и неправилностите на гласачкото место не поминува на суд, за судите видеоклипот не претставува материјален доказ, бидејќи не е донесен соодветен закон со кој ќе се покрива валидноста на бурлеската која се случува во и околу избирачките места. Истовремено ако се надоврзат вистинските случки за пијаните полиџаџи, кои го шетаат "пендрекот" и патем ги боли увото за повикот на претседателот на ДИК, кој сака да ги растера толпите на приврзаниците на политичките партии, тогаш за што да зборуваме. Со законски интервенции не може да се подобри положбата на претседателот на ДИК, а за волја на вистината проблемот се усложнува што во умот сè уште немаме култура за гласање.

Предвидување во живо

# ТАРОТ

## АСТРОЛОГИЈА

Јавете се веднаш

0590 22 202 + 888

# ProMedia

---

## hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefonski aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

### PRODAŽBA I SERVIS

business partner

tel. 02/ 3215980

# ProMedia